



Инструкции за користење на Промо Код

I.	Немам промо код.....	1
	Важни информации	
II.	Како да се провери промо кодот.....	3
III.	Како да се резервира со промо код	4

Немам промо код!

Ако немате промо код следете ги следниве чекори за да добиете промо код.

1. Одбери хотел кој на својата сликата ја има лентата “PROMO CODE” и кликнете на сликата на хотелот .



2. На екраните ќе се појави хотелот со цени по тип на соба и во горниот дел се наредени табовите со детали од хотелот и табот “барај промо код” внесете го датумот на вашето патување, вкупниот број на ноќевања и број на возрасни и деца (година на раѓање) во следното мени и притисни “Барај”.


A screenshot of a hotel booking interface. At the top, there is a navigation bar with several tabs: "ЦЕНИ", "ОПИС", "ГАЛЕРИЈА", "ПАРАМЕТРИ", "БАРАЈ ПРОМО КОД", and "ПРОГРАМА". The "БАРАЈ ПРОМО КОД" tab is highlighted in yellow. Below the navigation bar, there is a form with two main sections: "Кога" (When) and "Кој" (Who). Under "Кога", there is a "ДАТУМ" (Date) field with the value "25.03.2016". Under "Кој", there are three fields: "НОЌИ" (Nights) with the value "6", "ВОЗР." (Adults) with the value "2", and "ДЕЦА" (Children) with the value "-". To the right of these fields is a green button labeled "БАРАЈ" with a checkmark icon. A red arrow points from the left towards the "ДАТУМ" field.

3. Следен чекор е да притиснете во горниот таб со жолта боја “барај промо код” како во сликата долу , и ќе ви се отвори формулар кој треба да го пополнете со податоци.

A screenshot of the hotel booking interface, similar to the previous one. The "БАРАЈ ПРОМО КОД" tab is highlighted in yellow. A red arrow points from the left towards this tab.

4. Пополни ги сите полиња име и презиме потоа број на телефон ,вапата активна е -маил адреса потоа број на возрасни и деца со датуми на раѓање, и потоа проверете го датумот на поѓање дали е ист со вашето барање за патување.

5. Откако ќе ги пополните сите полиња и ќе го проверите датумот на патување притиснете во табот со зелена боја “Барај промо код”.




Важни информации

Во период од 24 часа вие ќе добиете одговор со промо код на вашата е-маил адреса. Откако ќе го добиете промо кодот кој е составен од комбинација на букви и бројки тогаш можете да го користите за попуст. Пример промо код "Т3ГХЈЕ4"

Како да се провери промо кодот?

Ако вие сте добиле промо код преку емаил, тој код може да се користи за попуст само во онлине резервирање.

1. Отфорете го хотелот за кој поднесовте барање за промо код.
2. Во опцијата “Провери промо код?” внесете го вашиот код во празното поле до Провери.




UPOTREBUVAJ PROMO KOD ?

Ако имате Промо код употребиго овде

Провери

UPOTREBUVAJ PROMO KOD ?

3. Откако ќе го внесете промо кодот, пример **ЗТЗГХЈЕ** во празното поле тогаш притиснете Провери во жолтиот таб. Долу од полето провери ќе ви се појави **резултат** со **износот** колку е **попустот** од тоталната објавена цена на хотелот. Од тоталната цена на собата која треба да ја резервирате се минусира попустот и ќе добиете нова цена со попуст за бараниот хотел. Новата цена ќе се појави во последниот чекор (пред плаќањето онлине). За подетални информации следете го секцијата КАКО ДА СЕ РЕЗЕРВИРА СО ПРОМО КОД



UPOTREBUVAJ PROMO KOD ?

Ако имате Промо код употребиго овде

NP1T0Q8 Check promo

ПРОМО КОДОТ ИМА ПОПУСТ ОД:
-100€


UPOTREBUVAJ PROMO KOD ?

4. Притисни во “Book Now” во посакуваната опција во листата на понуди.

Како да се резервира со промо код?

Ако вие веќе сте добиле промо код преку емаил, тој код може да се користи за попуст само во онлине резервирање. Следете ги следниве чекори до финална резервација со промо код попуст.

1. Отфоротете го хотелот за кој сте добиле промо код. Во горниот пребарувач пополнете ги идентичните детали на кои ги добивте со промо кодот и притисни барај.



The screenshot shows a search interface with several tabs: ЦЕНИ, ОПИС, ГАЛЕРИЈА, ПАРАМЕТРИ, БАРАЈ ПРОМО КОД, and ПРОГРАМА. Below the tabs, there are search filters for 'Кога' (When) and 'Кој' (Who). The 'Кога' filter has a 'ДАТУМ' (Date) field with '25.03.2016' and a calendar icon. The 'Кој' filter has fields for 'НОЌИ' (Nights) with '6', 'ВОЗР.' (Adults) with '2', and 'ДЕЦА' (Children) with '-'. A green 'БАРАЈ' (Search) button with a checkmark is visible on the right.

2. Ако има резултати за расположливи соби притисни “BOOK NOW” во одбраната тип на соба.

РАСПОЛОЖЛИВИ СОБИ



STANDARD ROOM
GUESTS : 2 ADULTS & 0 CHILDS
DATE : 15.05.2016

Minimum 1, maximum 2 adults + 2 children can stay.

PER 8 NIGHT
~~964€~~
926 €

BOOK NOW

3. Резултатот од “BOOK NOW” ќе ве однесе на нова страна каде ќе ви се појави формуларот со сите ваши барања: име на хотел, тип на соба, датуми на патување со редот на летање со времињата на одење и враќање и празните полиња кои вие ќе треба да ги пополните со вашите лични податоци и адреса за фактурирање.
4. Откако ќе ги пополните сите празни полиња во полето “NOTE” внесете го промо кодот.

- Кликнете прифаќам, ќе го добиете договорот за патување и можете истиот да го прочитате и потоа притиснете “RECALCULATE” за да ја проверите цената дали е иста со понудената цена и на крај притиснете “Booking” со што ќе добиете шифра на резервација во бројки пример 20134

*Вашиот попуст нема да биде рефлектиран во ова мени туку во следните цекори.

- Отакако ќе добиете шифра притиснете за плаќање “PAY”и на екранот ќе се појави начин на плаќање и тоа три опции: CREDIT CARD PAYMENT, BANK PAYMENT и CASH PAYMENT. Одберете го начинот на кој ќе го извршите плаќањето.

7. Ако одбравте опција: CREDIT CARD PAYMENT на вашиот екран ќе се појави слика која бара од вас да го селектирате вашиот хотел и ако имате промо код да го внесете. Автоматски ќе се појават две вкупни цени во денарска противвредност: без промо код и со промо код (попуст). Последниот чекор е да притиснете “PAY NOW” и ќе ви се отвори полето на C-PAY (за внесување на податоците од вашата кредитна картичка) кој се грижи за вашите лични податоци од направената трансакција, што значи се грижи за “SECURE PAYMENT”(сигурноста во плаќањето).

Ако имате промо код, одерете го хотелот и внесете го промо кодот !

Nese keni promo kod, zgjidhni hotelin dhe perdorni promo kodin !
If you have promo code, select the hotel and enter the promo code !

Hotel :
VIKINGEN INFINITY RESORT

Promo Code :

Use Promo Code

Reservation number : 2041

Total price :
 DEN

Promo Code : NP1T0Q8

Total price to pay with promo code : 3079800 DEN

Pay now

8. Ако ја одберете опцијата CASH PAYMENT тогаш ќе се јавите во нашите канцеларии или ние веднаш ќе ве побараме во период од нашето работно време, за да се договориме за терминот кога да дојдете во нашите преставништва и таму ќе ви се даде целокупната документација и фискалната сметка за извршеното плаќање во готово.
9. Ако одбравте опција BANK PAYMENT во вашиот екран ќе се појават инструкции за про фактура со сите банкарски податоци и начин на пополнување на налогот за плаќање. На вашата е-маил адреса ќе добиете регуларна фактура со сите податоци и цена за плаќање .Откако ќе извршите плаќање сами можете да испринтате ваучер и авиокарти на нашата веб страна во MY BOOKING, а секако во вашата е-аил адреса ќе ги добиете ваучерот и авионските карти и копија од потпишаниот договор за патување.